

Важност од:

Пријава за надомест на штета по осигурување на стока за време на превоз- КАРГО

II. ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАНОТ:

☐ роба испорачана без забелешка ☐ друго

14. Дали штетниот настан е пријавен во полиција: ☐ не ☐ да, име на ПС и број под кои се води

15. Дали оштетениот товар е осигуран со некоја друга полиса

☐ Не ☐ Да (број на полиса и осигурителна компанија)

Задолжителни прилози:

☐ Полисата за осигурување во оригинал

☐ Документи за превозот во оригинал

☐ Докази за вредноста на превезуваната стока

☐ Докази за висината на настанатата штета и трошоци

☐ Полициски записник

☐ Комисиски записник, хавариски извештај, стручен наод и мислење од вешти лица, записник од инспекторат за храна, ветеринарен, санитарен, пазарен инспекторат и слично

☐ Докази врз основа на кои осигурувачот може да ја утврди одговорноста на осигуреникот

☐ Друга документација по барање на осигурувачот

III. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ:

Одобрениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број :, Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и обрасци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

☐ да ☐ не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОСИГУРЕНИК / ОШТЕТЕН